



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА

"Слободен Весник Н.Р.М"
администрација

Скопје

Мај 1950

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 101-960880. — Текуќа сметка на продавно - трговското одделение 101-670880

Среда, 5 Јули 1950

БЕЛГРАД

БРОЈ 43

ГОД. VI

Цена на овој број е 6.— дина. — Претплатата за цела 1950 година изнесува 350.— динари. Редакција: Бранкова улица бр. 18—20. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 27-595, Продавно одделение 22-619, Сметководство 26-276, Експедиција 21-251.

391.

УКАЗ

Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Основниот закон за управување со државните стопански претпријатија и со повисоките стопански здруженија од страна на работните колективи кој што го донесоа Сојузното векје и Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 27 јуни 1950 година, а кој што гласи:

Со цел да се постапно оствари управувањето со државните стопански претпријатија и со повисоките стопански здруженија од страна на самите работни колективи спрема социјалистичкото начало дека со општественото производство непосредно да управуваат самите производители;

со цел на натамошниот развој на демократските начала на народното самоуправување;

Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија донесува

ОСНОВЕН ЗАКОН

ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И СО ПОВИСОКИТЕ СТОПАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА ОД СТРАНА НА РАБОТНИТЕ КОЛЕКТИВИ

I. Основни начала

Член 1

Со фабриките, рудниците, со саобраќајните, транспортните, трговинските, селскостопанските, шумските, комуналните и другите државни стопански претпријатија, како со општонароден имот, од името на општествената заедница управуваат работните колективи во рамките на државниот стопански план, а врз основа на правата и должностите што се утврдени со закони и со други правни прописи.

Работните колективи го остваруваат ова управување преку работничките совети и управните одбори на претпријатијата и преку работнички совети и управните одбори на повисоките стопански здруженија, во кои што е здружено повеќе стопански претпријатија.

Член 2

Работничкиот совет на едно претпријатие и работничкиот совет на повисоко стопанско здружение ги избираат и разрешаваат работните колективи.

Во помали претпријатија целиот работен колектив го сочинува работничкиот совет.

Член 3

Работничкиот совет се избира на една година. Работничкиот совет како и поодделни негови членови можат да бидат оповикани и пред да истече времето за кое што се избрани.

Член 4

Работничкиот совет, како претставник на работниот колектив, избира и разрешава управен одбор и извршува други права определени со законот.

Член 5

Управниот одбор управува со стопанското претпријатие односно со повисокото стопанско здружение и му одговара за своето работење на работничкиот совет и на надлежните државни органи, а управниот одбор на претпријатието му одговара и на управниот одбор на повисокото стопанско здружение.

Согласно на ова одговорност, управниот одбор работи врз основа на закони и други правни прописи, врз основа на заклучоците од својот работнички совет, како и врз основа на наредбите и напатствијата на надлежните државните органи, односно на управниот одбор од повисокото стопанско здружение.

Член 6

Управниот одбор се избира на една година. Во новиот управен одбор можат да бидат избрани најповеќе една третина од членовите на управниот одбор од миналата година.

Никој не може да биде член на управниот одбор повеќе од две години по ред.

Членовите на управниот одбор додека им трае мандатот не ги напуштаат своите редовни должности и работи во претпријатието.

За своето работење во управниот одбор членовите не примаат плата.

Член 7

На член од управниот одбор додека му трае мандатот не може да му биде откажан договорот за работа односно службата, нити може тој без своја согласност да биде преместен.

Член 8

Со производството и со работењето на претпријатието раководи директорот на претпријатието, а со работите и со работењето на повисокото стопанско здружение раководи директорот на здружението.

Додека не определи законот инаку, а за да се обезбеди правилното стручно раководење со претпријатието и со повисокото стопанско здружение, директорот на претпријатието ќе го назначува управниот одбор на повисокото стопанско здружение, односно надлежниот државен орган ако претпријатието не е здружено, а директорот на повисокото здружение надлежниот државен орган.

Работничкиот совет или управниот одбор на претпријатието можат да дадат предлог да се смени директорот на претпријатието.

Член 9

Директорот по својата должност е член на управниот одбор.

Директорот на претпријатието за своето работење одговара на управниот одбор на претпријатието, на управниот одбор и на директорот од повисокото сто-

панско здружение, како и на надлежниот државен орган, а директорот на повисокото стопанско здружение на управниот одбор и на надлежниот државен орган.

II. Работнички совет на претпријатието

Член 10

Работничкиот совет на претпријатието има од 15 до 120 члена.

Бројот на членовите на работничкиот совет од секое претпријатие се определува со правилата на претпријатието, а во зависност од големината и структурата на претпријатието.

Изборите за работнички совет се одржуваат на почетокот на секоја година. Владата на ФНРЈ може да спредели за поодделни гранки на стопанството и друго време за избирање на работничките совети.

Во претпријатието што имаат помалу од 30 работници и службеници целиот работен колектив го сочинува работничкиот совет.

Член 11

Работничкиот совет на претпријатието се избира со општо еднакво и непосредно гласачко право со тајно гласање.

Избирачко право за избирање работнички совет имаат работниците кои што, по постоекјите прописи, склучиле со претпријатието договор за работа, како и техничкиот и инженерскиот персонал и другите службеници на претпријатието.

Член 12

Изборите за работничкиот совет на претпријатието се спроведуваат, по правило, врз основа на единствена кандидатска листа за целото претпријатие.

Право за предлагање на кандидатски листи има синдикалната организација односно определен број работници и службеници.

Член 13

Во претпријатијата што имаат до 500 работници и службеници кандидатска листа може да предложи една десетина од работниците и службениците што имаат гласачко право, со тоа што бројот на предложувачите не може да биде помал од пет. Во претпријатијата што имаат повеќе од 500 работници и службеници кандидатска листа може да предложи онолкува број работници и службеници колку што изнесува бројот на членовите од работничкиот совет кој што ќе се избере.

Помегју предложувачите мораат да бидат рамномерно застапени поодделни издвоени погони и единици на претпријатието.

Член 14

Кандидатската листа се дава писмено и мора да има имиња од онолку кандидати колку што се избираат членови на работничкиот совет.

Кандидатската листа ја потпишуваат предложувачите.

Член 15

Кандидатските листи мораат да бидат објавени во претпријатието најмалку пет дена пред денот на изборите.

Член 16

Со изборите за работничкиот совет раководи изборната комисија назначена од синдикалната организација.

Гласањето се извршува на избирачките места. Изборната комисија определува избирачки места и назначува избирачки одбори.

Член 17

Гласањето се извршува со гласачки листчиња. На секое гласачко листче се записани по ред имињата на кандидатите што се предложени на односната листа.

Член 18

Секој избирач добива онолку гласачки листчиња колку што има предложени кандидатски листи.

Секој избирач има право наместо предложениот кандидат на една кандидатска листа, со прецртување на неговото име, да внесе име од друг кандидат од редот на работниците и службениците на претпријатието, што имаат гласачко право.

Гласачките листчиња што се однесуваат на кандидатските листи за кои што не сака да гласа, избирачот ги става на определено место во одделната просторија, во која што го пополнува гласачкото листче.

Гласачкото листче од онаа кандидатска листа за која што гласа, избирачот го свиткува и го става пред избирачкиот одбор во гласачката кутија.

Член 19

За избрани за членови на работничкиот совет се сметаат кандидатите што добиле најголем број гласови на онаа кандидатска листа за која што гласало мнозинството на работниците и службениците.

Член 20

Работничкиот совет избира претседател од редот на своите членови.

Претседателот на работничкиот совет не може да биде член на управниот одбор.

Член 21

Заседанијата на работничкиот совет ги свикува и им претседава претседателот на советот.

Заседанијата на работничкиот совет се одржуваат најмалку еднаш во 6 недели.

Претседателот е должен да свикува заседание на работничкиот совет по барање на управниот одбор од претпријатието, синдикалната организација, една третина од членовите на работничкиот совет или по барање на директорот.

Член 22

Работничкиот совет решава полноважно ако на заседанието се присутни повеќето од половината членови.

Работничкиот совет донесува решенија со мнозинство на гласовите од присутните членови.

Член 23

Работничкиот совет на претпријатието: одобрува основни планови и завршна сметка на претпријатието;

донесува решенија за управување со претпријатието и за остварувањето на стопанскиот план;

избира, разрешава и сменува управен одбор на претпријатието или поодделни негови членови;

донесува правила на претпријатието со потврда на управниот одбор на повисокото стопанско здружение, односно на надлежниот државен орган;

расправа за извештаите за работењето на управниот одбор и донесува решенија за одобрување на неговото работење;

расправа за поодделни мерки на управниот одбор и донесува решенија за нив;

врши расподелба на оној дел од акумулацијата што му останува на располагање на претпријатието односно на работниот колектив.

Член 24

На седниците од работничкиот совет должни се да присуствуваат директорот и другите членови на управниот одбор.

Секој член на работничкиот совет има право да поставува прашање на управниот одбор и на директорот што се однесува до нивната работа.

Управниот одбор и директорот должни се да дадат одговор на заседанието на работничкиот совет.

III. Управен одбор на претпријатието

Член 25

Управниот одбор на претпријатието има 3 до 11 члена, вклучувајќи го во тој број и директорот.

Бројот на членовите од управниот одбор на секое претпријатие се определува со правилата на претпријатието, а во зависност од големината и структурата на претпријатието.

Управниот одбор на претпријатието се избира од редот на работниците, техничкиот и инженерскиот персонал и од другите службеници на претпријатието што имаат избирачко право.

Најмалку три четвртини од членовите на управниот одбор мораат да бидат работници што работат непосредно во производството, односно во основната стопанска дејност на претпријатието.

Член 26

Избирањето на управниот одбор го врши работничкиот совет веднаш после своето конституирање.

Избирањето на членовите на управниот одбор се извршува врз основа на кандидатски листи и со тајно гласање.

Заедно со членовите на управниот одбор се избира и определен број заменици.

Право на предложување кандидатска листа има една десетина од членовите на работничкиот совет.

Мандатот на членовите од управниот одбор на претпријатието трае додека не се избере нов управен одбор.

Управниот одбор и поодделни негови членови можат да бидат заменети и пред да истече времето за кое што се избрани.

Член 27

Управниот одбор на претпријатието: составува предлози на основните планови на претпријатието;

донесува месечни оперативни планови; се грижи за правилното работење на претпријатието;

составува предлог за внатрешната организација на претпријатието и предлог за систематизација на работните места;

составува предлог за правилата за работниот ред во претпријатието и донесува мерки за зајакнување на работната дисциплина;

решава за назначувањето на службеници на раководни позиции во претпријатието;

донесува решенија по повод на поплаките на работниците и службениците на решенијата за отказот и внатрешниот распоред на работите;

превзема мерки за да се унапредни производството на претпријатието, а особено за рационализација на производството, за наголемување на производноста на трудот, снижувањето трошоците на производството, подобрување квалитетот на производите, спроведување на итделене, намалување на отпадоци и шкарт;

решава за прашањата на работните норми во претпријатието;

решава за прогласувањето на ударници и за рационализаторските и новаторските предлози;

превзема мерки за стручно издигање на работниците и службениците на претпријатието, како и за нивното правилно распоредување на поодделни работни места;

се грижи за правилното применување на прописите за работните односи во претпријатието, за платите, надниците и унапредувањето на работниците и службениците, за заштита на работењето и за социјалното осигурување, како и за подобрување животните услови на работниците и службениците во претпријатието;

донесува план за користењето на годишниот одмор на работниците и службениците во претпријатието;

превзема мерки за заштита и за правилна употреба на општонародниот имот со кој што управува претпријатието и превзема мерки за откривање, спречување и отклонување појави на штеточинство, расипничтво и други форми на несовесно однесување кон општонародниот имот.

Управниот одбор на претпријатието одговорен е за извршувањето на планот и за правилното работење на претпријатието.

Член 28

Управниот одбор избира претседател помеѓу своите членови.

Директорот не може да биде претседател на управниот одбор.

Претседателот на управниот одбор раководи со седниците на управниот одбор и подготвува заедно со директорот дневен ред за седниците.

Член 29

Управниот одбор на претпријатието работи колективно и донесува свои решенија само на седниците.

Седниците на управниот одбор ги свикнува претседателот.

Претседателот е должен да свика седница на управниот одбор по барање на директорот или на одделен член од управниот одбор.

Член 30

Управниот одбор на претпријатието полноважно донесува решенија ако е присутно на седницата повеќе од половина на неговите членови.

Решенијата на управниот одбор се донесуваат со мнозинство на гласовите од присутните членови.

Член 31

Членовите на управниот одбор, за времето додека се заземени со работите на управниот одбор, имаат право на накнада во висина на изгубената заработка.

Член 32

Управниот одбор на претпријатието има право и должност да испрати до надлежниот државен орган свои поплаки и забелешки на решенијата, наредбите и напатствијата од управниот одбор на повисокото стопанско здружение, за кои што смета дека не се во согласност со законот или дека се штетни по интересите на претпријатието, но не може да го обустави нивното извршување, додека не донесе свое решение надлежниот орган.

Член 33

Член на управниот одбор на претпријатието кој што не се согласил со решението на управниот одбор може да ги соопшти своите забелешки на управниот одбор од повисокото стопанско здружение, односно на работничкиот совет на претпријатието.

Член на управниот одбор може само на седницата на управниот одбор и на работничкиот совет да ги изнесе своите забелешки за работата на директорот.

Член 34

Членовите на управниот одбор должни се да ја чуваат државната и службената тајна.

За своето работење во управниот одбор членовите одговарат како службени лица.

Член 35

Со цел да се проучат одделни прашања и да се подготват предлози за работите од својот делокруг,

Управниот одбор на претпријатието може да оснива одделни комисији од редот на работниците и службениците на претпријатието.

IV. Директор на претпријатието

Член 36

Директорот го организира процесот на работењето во претпријатието и непосредно раководи со остварувањето на планот и со работењето на претпријатието, извршувајќи ги законите и другите прописи, решенијата на управниот одбор на претпријатието и наредбите и напатствијата од надлежните државни органи, како и на управниот одбор и на директорот од повисокото стопанско здружение.

Директорот е непосредно одговорен за извршувањето на законите, другите правни прописи и наредби од надлежните државни органи и го обезбедува нивното применување во претпријатието.

Член 37

Директорот на претпријатието, во рамките на стопанскиот план и согласно на решенијата од управниот одбор на претпријатието, склучува договори и ги распределува обртните средства. Договорот е полноважен штом ќе го склучи директорот.

Директорот го застапува претпријатието пред државните органи и во правните односи со одделни физички и правни лица. Тој може да овласти друго лице да го застапува претпријатието во определени правни работи.

Член 38

Директорот на претпријатието прима работници на работа и назначува службеници во претпријатието, освен оние за кои што со одделни прописи е определено инаку, и донесува решенија за нивните работни односи со претпријатието.

Директорот на претпријатието донесува решенија за отказите на работниците и службениците, доколку врз основа на општите прописи не е пренесено тоа право на други лица во претпријатието.

Против секое решение за отказот или за распоредот на друга работа, работниците и службениците имаат право на поплака до управниот одбор на претпријатието, кој што донесува конечно решение.

Член 39

Директорот на претпријатието извршува распоред на работниците и службениците на одделни работи и им определува должности.

Работниците и службениците на претпријатието одговорни му се на директорот за своето работење во претпријатието.

Директорот на претпријатието обезбедува дисциплина во работите и работењето на претпријатието.

Член 40

Ако директорот смета дека решението на управниот одбор е противно на законот, на правните прописи, на плановите или на наредбите од надлежните државни органи, должен е за тоа без одложување да го извести управниот одбор од повисокото стопанско здружение, односно надлежниот државен орган, и времено да го запре извршувањето на решението, додека управниот одбор од повисокото стопанско здружение, односно надлежниот државен орган, не донесе конечно решение. Управниот одбор од повисокото стопанско здружение, односно надлежниот државен орган, должен е да донесе свое решение веднаш, а најдоцна во рок од 10 дена.

Директорот на претпријатието може да превземе мерки што се потребни за извршување на планот и правилното работење на претпријатието од надлежноста на управниот одбор, за случај да не ги донел на време управниот одбор. Директорот за превземе-

ните мерки ќе го извести управниот одбор на претпријатието на првата следна седница.

V. Работнички совет, управен одбор и директорот на повисоко стопанско здружение

Член 41

Работничкиот совет на повисоко стопанско здружение го избираат работните колективи од сите здружени претпријатија сразмерно на својот бројен состав. Работничкиот совет на повисокото стопанско здружение има 30 до 200 члена.

Член 42

Управниот одбор на повисокото стопанско здружение се состои од 5 до 15 члена, вклучувајќи го во тој број и директорот.

Најмалку три четвртини од членовите на управниот одбор мораат да бидат работници што работат непосредно во производството, односно во основната стопанска дејност на одделни претпријатија.

Член 43

Директорот на повисокото стопанско здружение го назначува Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, односно президиумот на народната скупштина на народната република, односно народниот одбор.

Член 44

Со посебен закон ќе се донесат прописи за начинот на избирањето, делокругот и работењето на работничките совети и на управните одбори од повисоките стопански здруженија како и за положбата и овластувањата на директорот.

VI. Преодни и завршни одредби

Член 45

Владата на ФНРЈ во соработка со владите на народните републики и со Централниот одбор на Сојузот на синдикатите на Југославија ќе превземе мерки, изборите за работничките совети и за управните одбори на претпријатијата да се спроведат веднаш после влегувањето во сила на овој закон.

Член 46

Со посебни сојузни и републички закони и прописи од Владата на ФНРЈ, а врз основа на началата од овој закон, ќе се донесат натамошни прописи за работничките совети и за управните одбори на претпријатијата и повисоките стопански здруженија.

Член 47

Додека не се донесат закони од претходниот член, Владата на ФНРЈ може со уредба да донесува прописи за работничките совети и за управните одбори на повисоките стопански здруженија, а Владата на ФНРЈ и владите на народните републики прописи за спроведувањето на овој закон.

Член 48

Овој закон аналогно ќе се применува и на стопанските претпријатија од општествените организации.

Владата на ФНРЈ по исклучение може да пропише за одделни воени стопански претпријатија, органите на работните колективи за управување со претпријатијата да се образуваат поинаку одошто е тоа прописано со овој закон, одредувајќи го во исто време и нивниот делокруг.

Во претпријатијата што немаат уште правила бројот на членовите на управниот одбор ќе го определи работничкиот совет.

Член 49

Прописите на Основниот закон за државните стопански претпријатија и други прописи, доколку се во спротивност со овој закон, престануваат да важат.

Член 50

Овој закон влегува во сила со осмиот ден од објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1488

2 јули 1950 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др Иван Рибар, с. р.

392.

У К А З

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска со чл. 4 точ. 9 од Законот за Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за оповикување на народните пратеници на Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на народите) што го донеле Сојузното векје и Векјето на народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 27 јуни 1950 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ОПОВИКУВАЊЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ
НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (СОЈУЗНОТО
ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ)

I. Основни одредби

Член 1

Народните пратеници на Народната скупштина на ФНРЈ за својата работа одговорни им се на избирачите.

Народниот пратеник е должен да им поднесува на избирачите извештаи за својата работа, за работата на Народната скупштина на ФНРЈ и на Векјето на кое што му припаѓа.

Избирачите можат да бараат од народниот пратеник, тој да им поднесе извештај за работата.

Член 2

Мандатот на народниот пратеник на Народната скупштина на ФНРЈ може да се оповика.

Избирачите имаат право со оповикување да го сменат народниот пратеник за времето додека му трае мандатот, ако не ја ужива повеќе народната доверба.

Член 3

Народниот пратеник од Сојузното векје можат да го оповикаат само избирачите од изборната околина во која што е избран.

Народниот пратеник од Векјето на народите може да го оповика народната скупштина на народната република во која што е избран, односно Народната скупштина на Автономната покраина Војводина или Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-Метохиската Област, ако е избран во овие автономни единици.

Член 4

Народниот пратеник на Сојузното векје оповикан е само ако за неговото оповикување гласало апсолутното мнозинство од записаните избирачи на изборната околина во која што е избран.

Народниот пратеник на Векјето на народите оповикан е само ако за неговото оповикување гласало апсолутното мнозинство на членовите од претставничкото тело што е надлежно за оповикување.

Член 5

Ако е оповикан народниот пратеник, пратеничкиот мандат му припаѓа на неговиот заменик.

Ако се оповикани како пратеникот на Сојузното векје така и неговиот заменик, се расписуваат дополнителни избори, за да се избере нов народен пратеник и негов заменик во определената изборна околина.

Ако е оповикан пратеникот од Векјето на народите и неговиот заменик, мандатот му припаѓа на првиот заменик по ред од кандидатската листа на која што оповиканиот народен пратеник бил избран.

Член 6

Народниот пратеник према кој што е започната постапка за оповикување престанува да биде член на Векјето на Народната скупштина на ФНРЈ од денот кога што е извршено оповикувањето.

Векјето на кое што припаѓа народниот пратеник спрема кого е започната постапка за оповикување, може со апсолутно мнозинство на гласовите да реши народниот пратеник да биде оддалечен додека не се реши прашањето на неговиот мандат од секаква работа во Народната скупштина на ФНРЈ.

Член 7

Оповиканиот народен пратеник или заменик не може да биде кандидат на изборите што се спроведуваат за пополнувањето на неговото упразнето место, но има право да се кандидира на следните општи избори за Народната скупштина на ФНРЈ.

II. Предлог за оповикување

Член 8

Иницијатива за давање предлог да се оповика народен пратеник на Сојузното векје можат да дадат граѓаните што имаат избирачко право во подрачјето на изборната околина во која што е избран народниот пратеник. Ова иницијатива избирачите можат да ја дадат и на соборите на избирачите, на конференциите од трудбениците во претпријатијата и установите или на други собори на граѓаните.

Иницијатива за давање предлог да се оповика народен пратеник од Векјето на народите можат да дадат избирачите во подрачјето на народната република односно автономната единица во која што е избран народниот пратеник.

Член 9

Предлог да се оповика народен пратеник се поднесува до Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ.

Член 10

Предлог да се оповика народен пратеник од Сојузното векје може да поднесе една третина од сите записани избирачи од изборната околина во која што е избран.

Предлог да се оповика народен пратеник во Векјето на народите може да поднесе по една петина од записаните избирачи од една третина на изборните околии во народната република односно автономната единица во која што е избран народниот пратеник.

Предлогот за оповикување може да биде само писмен.

Член 11

Предлогот за оповикување мора да содржува:

а) фамилијарното, татково и родено име и место на живеењето на народниот пратеник чие што оповикување се предложува;

б) векјето на народната скупштина на ФНРЈ на кое што му припаѓа пратеникот;

в) називот на изборната околица во која што е избран пратеникот, а за пратеникот од Векјето на народите името на републиката, односно на автономната единица во која што е избран;

г) причините поради кои што се предложува оповикувањето;

д) потписите на потребен број избирачи кои што предложуваат оповикување со означување на местото, односно градот во чиј што избирачки список се воведени.

Ако се предложува едновремено и оповикување на заменикот на народниот пратеник, предлогот ќе содржува исти податоци и за него, во кој случај потписите на предложувачите се однесуваат како на оповикувањето на пратеникот така и на оповикувањето на неговиот заменик.

Потписите на предложувачите мораат да бидат заверени од надлежниот местен, односно градски (реонски) народен одбор, односно од народниот одбор на населбата, кој што наедно ќе потврди да ли се предложувачите воведени во избирачкиот список.

Член 12

Со предлогот за оповикување на народен пратеник на Сојузното векје се поднесува и уверение од надлежната комисија за избирачки списоци за вкупниот број од записаните избирачи во подрачјето на изборната околица во која што е избран пратеникот чие што оповикување се предложува.

Со предлогот за оповикување на народен пратеник од Векјето на народите се поднесува уверение за бројот на записаните избирачи за секоја изборна околица на која што припаѓаат потписниците на предлогот за оповикување.

Овие податоци заедно со предлогот се поднесуваат до Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ.

Член 13

Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ испитува да ли испратениот предлог е составен согласно со одредбите од овој закон.

Президиумот ќе го отфрли предлогот што не го исполнува условот што е предвиден во чл. 11 ст. 1 точ. д) од овој закон и за тоа ќе ги извести подносителите на предлогот.

Ако предлогот содржува само формални недостатоци, Президиумот ќе им го врати предлогот на подносителите за да ги отстранат недостатоците, назначувајќи го наедно срокот во кој што мора тоа да биде извршено.

Како подносител на предлогот се сметаат првите тројца по ред потписани предложувачи.

Член 14

Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ не ја испитува оправданоста на причините што се истакнати во предлогот за оповикување на народниот пратеник.

III. Потврда на предлогот за оповикување и определување гласање за оповикување

- а) За народен пратеник на Сојузното векје

Член 15

Ако Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ утврди дека предлогот за оповикување на народниот пратеник на Сојузното векје, или народниот пратеник и неговиот заменик, одговара на одредбите од овој закон го потврдува предлогот и со указ расписува гласање за оповикување во изборната околица

во која што пратеникот на кого се однесува предлогот бил избран.

Указот за расписување гласање за оповикувањето го содржува фамилијарното и роденото име на пратеникот, односно на заменикот ако е и тој опфатан со предлогот за оповикување, називот на изборната околица во која што ќе се изврши гласањето и денот определен за гласањето.

Гласањето за оповикување се спроведува само во недела.

Член 16

Президиумот го известува Сојузното векје дека е расписано гласање за оповикување на народниот пратеник, за чие што оповикување ќе се гласа, како и на неговиот заменик, ако гласањето се однесува и на него.

Член 17

Указот на Президиумот за расписување на гласањето за оповикување на народен пратеник од Сојузното векје се објавува во службениот лист најдоцна 15 дена пред денот што е определен за гласање.

- б) За народен пратеник на Векјето на народите

Член 18

Ако утврди Президиумот дека предлогот за оповикување одговара на одредбите од овој закон, ќе го потврди со свое решение.

Член 19

Потврдениот предлог за оповикување на народен пратеник од Векјето на народите Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ го испраќа до народната скупштина на онаа народна република во која што е избран пратеникот, односно до Народната скупштина на Автономната Покраина Војводина или до Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиската Област, ако е народниот пратеник избран во една од овие автономни единици.

Народната скупштина на републиката, односно на Автономната Покраина Војводина, односно Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-метохиска Област ќе решава за оповикувањето на следното заседание. Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ може да му предложи на претставничкото тело да се свика во вонредно заседание, за да се гласа за оповикувањето.

Член 20

За решението со кое што го потврди предлогот за оповикување на народниот пратеник Президиумот ќе го извести Векјето на народите, народниот пратеник, за чие што оповикување ќе се гласа, како и неговиот заменик ако предлогот за оповикувањето се однесува на него.

IV. Гласање за оповикувањето и утврдувањето резултатите на гласањето

- а) За народен пратеник на Сојузното векје

Член 21

Гласањето за оповикувањето на народен пратеник од Сојузното векје го вршат избирачите на избирачките места во подрачјето на изборната околица во која што се гласа за оповикувањето.

Гласањето за оповикувањето го спроведува надлежната околинска изборна комисија.

Околинската изборна комисија должна е најмалку осум дена пред денот што е определен за гласање за оповикувањето да определи избирачки места и да именува избирачки одбор за секое избирачко место.

Член 22

Околинската изборна комисија должна е да издаде оглас за тоа оти е определено гласање за оповикување.

Овој оглас мора да го содржува фамилијарното, татково и родено име, назначувањето на пратеничкото

својство и местото на живеењето на народниот пратеник за чие што оповикување се гласа, назначувањето изборната околина во која што се врши гласањето за оповикување и денот на гласањето. Ако се врши и гласање за оповикување на заменикот на народниот пратеник, огласот ќе ги содржува истите податоци и за него.

Околинската изборна комисија ќе обезбеди да биде објавен овој оглас во сите места во подрачјето на изборната околина најдоцна осум дена пред денот на гласањето за оповикување, како и по еден примерок на овој оглас да биде испратен во истиот срок до секој избирачки одбор.

Член 23

Најдоцна три дена пред денот на гласањето за оповикувањето народниот пратеник за чие што оповикување се гласа и подносителите на предлог за оповикување (чл. 13 ст. 4) можат да и пријават на околинската изборна комисија по еден свој претставник и негов заменик за секое избирачко место. Предложените претставници и заменици мораат да имаат избирачко право. Претседателот на околинската изборна комисија ќе издаде најдоцна 48 часа после приемот на пријавата уверение за секој пријавен претставник и заменик врз основа на кое што ќе можат тие да учествуваат во работењето на избирачкиот одбор.

Народниот пратеник за чие што оповикување се гласа и подносителите на предлогот за оповикување можат да го пријават својот претставник и неговиот заменик и на околинската изборна комисија.

Исти права му припаѓаат и на заменикот на пратеникот ако се гласа за неговото оповикување.

Член 24

На секое избирачко место ќе се постават по две гласачки кутии. На една кутија мора да биде истакнат натпис „за оповикување“ како и огласот за гласањето за оповикување, а на другата кутија натпис „против оповикувањето“.

Ако се гласа и за оповикување на заменикот на народниот пратеник ќе се постават на секое избирачко место уште по две гласачки кутии, во кои што ќе гласаат избирачите за оповикувањето, односно против оповикувањето на заменикот на народниот пратеник. На овие кутии ќе бидат исто така истакнати натписите што се споменати во ставот 1 од овој член.

Член 25

Гласањето за оповикување се врши со куглици.

Член 26

После завршеното гласање ќе се избројат прво куглиците што се најдени во кутијата во која што се гласало за оповикувањето, а после куглиците што се најдени во кутијата во која што се гласало против оповикувањето.

После извршеното броене ќе се забележи во записникот за работењето на избирачкиот одбор бројот на куглиците што се најдени во кутијата во која што се гласало за оповикување, бројот на куглиците што се најдени во кутијата во која што се гласало против оповикувањето, како и вкупниот број на избирачи што се записани во избирачкиот список, односно во изводот од избирачкиот список.

После завршеното работење избирачкиот одбор ќе објави пред зградата во која што е извршено гласањето резултатот на гласањето на тоа избирачко место.

Член 27

Во срок од 24 часа после завршеното гласање избирачкиот одбор ќе го испрати записникот за гласањето до околинската изборна комисија.

Врз основа на примените извештаи од избирачките одбори околинската изборна комисија ќе го утврди вкупниот број на избирачи што гласале за оповикување, вкупниот број на избирачи што гласале

против оповикувањето, како вкупниот број на избирачи по избирачките списоци од целата изборна околина и врз основа на тоа ќе утврди да ли е оповикан народниот пратеник. Истото ова ќе го утврди и за заменикот на народниот пратеник ако се гласало и за неговото оповикување. Овие податоци комисијата ќе ги забележи во записникот за своето работење.

За резултатот на гласањето комисијата писмено ќе го извести народниот пратеник за чие што оповикување се гласало, а исто така и заменикот ако се гласало за неговото оповикување.

Член 28

Ако околинската изборна комисија при утврдувањето резултатите на гласањето за оповикување утврди неправилности на одделни избирачки места, што имале влијание на резултатот на гласањето, ќе го повишти гласањето на тие избирачки места и ќе определи повторно гласање за првата следна недела.

Член 29

Против неправилностите во текот на гласањето за оповикување, во работата на избирачките одбори, во работата на околинската изборна комисија, како и против одлуката за утврдување резултатот на гласањето за оповикување, избирачите, народниот пратеник, односно заменикот за чие што оповикување се гласало, како и политичките и општествените организации можат да подадат жалба до Сојузното векје. Жалбата се дава во рок од три дена од денот кога околинската изборна комисија ќе го објави резултатот на гласањето за оповикување.

Член 30

Кога околинската изборна комисија ќе го утврди резултатот на гласањето за оповикување, ќе го објави на огласната табла од околинскиот народен одбор и ќе достави без одлагање до Сојузното векје извештај за својата работа со сите акти што се однесуваат до постапката на гласањето за оповикувањето.

Ако Сојузното векје утврди неправилности во постапката на гласањето за оповикувањето што можеле да влијаат на резултатот на гласањето, може да огласи дека гласањето на одделни избирачки места или во целата изборна околина не важи и да определи повторно гласање.

Ако е ова постапка за оповикување извршена правилно, Сојузното векје ќе утврди спрема извештајот на мандатно-имунитетниот одбор дека на оповиканиот народен пратеник му престанал мандатот и ќе го повика на неговото место неговиот заменик. Ако со гласањето за оповикувањето е оповикан и заменикот на односниот народен пратеник, Сојузното векје ќе превземе веднаш потребни мерки да се распишат избори за нов народен пратеник и негов заменик.

Член 31

Што се однесува до работата на околинската изборна комисија и до избирачките одбори, до определувањето на избирачките места, изборниот материјал за гласање, постапката на гласањето, слободата и тајноста на гласањето, како и објавувањето резултатот на гласањето за оповикувањето сходно ќе се применуваат одредбите од Законот за избирање народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ, доколку со овој закон не е инаку определено.

б) За народен пратеник на Векјето на народите

Член 32

Гласањето за оповикувањето на народен пратеник на Векјето на народите се извршува на седницата на народната скупштина на народната република односно на Народната скупштина на Автономната покраина Војводина односно на седница од Обласниот народен одбор на Автономната Косовско-Метохиска Област.

Член 33

Гласањето за оповикување на народен пратеник од Векјето на народите се врши без одделен претрес, освен ако претставничкото тело не одлучи претрес да се одржи.

Народниот пратеник за чие што оповикување се гласа има право да даде збор писмено или усно на седницата од претставничкото тело преди да се премине на гласањето за неговото оповикување.

Гласањето за оповикувањето се врши поединачно и со тајно гласање согласно на одредбите од правилникот за работа. Претставничкото тело може да реши да се изврши претрес за оповикувањето и да се гласа без присуство на јавноста.

Член 34

Ако за оповикувањето гласало мнозинството што е предвидено со овој закон, претставничкото тело ќе утврди веднаш според објавениот резултат на гласањето дека народниот пратеник од Векјето на народите односно заменикот, е оповикан и за тоа ќе го извести Векјето на народите и оповиканиот пратеник односно заменик.

Векјето на народите, одкога ќе утврди врз основа на извештајот од надлежното претставничко тело дека е оповикан народниот пратеник од Векјето на народите односно заменикот, на упразнетото место ќе го повика новиот народен пратеник согласно на прописот од чл. 5 став 1 односно став 3 од овој закон.

Резултатот на гласањето за оповикувањето и одлуката за пополнување местото на оповиканиот пратеник ќе се објави во сојузниот службен лист и во службениот лист на народната република односно на автономната единица.

V. Казнени одредби

Член 35

Со лишение од слобода до 2 години или со поправителна работа или со парична казна до 20.000 динари, а во потешки случаи и со губиток на граѓанските права, ќе се казни:

1) тој што на каков и да било начин го спречи избирачот да го употреби своето избирачко право при гласањето за оповикувањето или да изврши некоја должност што е предвидена со овој закон;

2) тој што со сила, закона или со поткуп влијае на избирач да гласа за оповикување односно против оповикувањето или да потпише предлог за оповикување односно да се одкаже од дадениот потпис;

3) избирач кој што повеќе од еднаш гласа или се опита да гласа при гласањето за оповикување на некој народен пратеник или кој што наместо друг избирач или под негово име гласа, односно се опита да гласа;

4) тој што на каков и да било начин ја повреди тајноста на гласањето;

5) тој што ќе го физички нападне избирачкиот одбор, изборната комисија или некое лице од нивните членови, или претставникот на народниот пратеник за чие што оповикување се гласа, или на каков и да било друг начин ја пречи работата на избирачкиот одбор или на изборната комисија;

6) тој што ќе дојде на избиралиште под оружје или со некако опасно орудие освен надлежните државни органи чија што помош побарал претседателот на избирачкиот одбор, како и тој што без повик на претседателот од избирачкиот одбор нареди да се доведе оружана сила на избиралиштето или ја доведе без негова наредба;

7) тој што намерно ќе оштети, уништи или однесе некаков документ за гласањето или макар каков предмет што служи за гласањето, или го измени бројот на гласовите со додавање, одземање или на друг начин, или неовластено го преправи предлогот за гласањето за оповикувањето или некаков друг документ во врска со гласањето за оповикувањето.

Член 36

Со поправителна работа до шест месеци или со парична казна до 10.000 динари ќе се казни тој што ќе го навреди избирачкиот одбор или некој член на избирачкиот одбор.

Член 37

Со поправителна работа до три месеци или со парична казна до 5.000 динари ќе се казни:

1) избирач кој што има при гласањето непристојно поведение;

2) избирач кој што откаго гласал, односно откаго ќе се утврди дека не е зведен во постојаниот избирачки список не се оддалечи од избиралиштето на опомена од претседателот на избирачкиот одбор.

Член 38

За судење кривичните дела по чл. 35 и 36 од овој закон надлежен е околинскиот суд, а за административно-казнената постапка по прекршоците од чл. 37 од овој закон надлежен е извршниот одбор на околинскиот, градскиот односно реонскиот народен одбор.

Постапката ќе се спроведе во најкраток рок.

VI. Завршни одредби

Член 39

Напатствија за извршувањето на овој закон ќе дава Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ.

Член 40

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 1489

2 јули 1950 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар.
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

393.

Врз основа на членот 13 и 94 од Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА УРЕДБАТА ЗА ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во членот 23 од Уредбата за припадностите на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 83/47) наместо ставовите 4 и 5 се внесуваат нови ставови 4, 5 и 6 кои што гласат:

„Решенија за полагаите кои што повлекуваат функционален додаток, за распоредот на полагаите во врсти и за висината на функционалниот додаток донесува надлежниот член на Владата на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ односно надлежниот член на владата на народната република во согласност со Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт и Министерот на финансите на народната република. За службениците од народните одбори овие решенија ги донесува претседателот на комитетот за законодавство и изградба на народната власт во согласност со Министерот на финансите на народната република. Во тие решенија нема да се определува висината на функционалниот додаток за полагајат помошник на

министер. За оние положој на кои што назначува надлежниот член на владата во согласност со претседателот на владата, може по одобрение на претседателот на владата да се определи поголем функционален додаток од износите што се предвидени во решението за положојите кои што повлекуваат функционален додаток.

Решенијата што се донесени по претходниот став се регистрираат кај надлежната управа за систематизација.

До донесувањето на овие решенија, функционалниот додаток за секој поодделен случај ќе се определува по сегашните прописи."

Член 2

Членот 27 се менува и гласи:

„На службениците можат да им се даваат посебни лични додатоци во постојан месечен износ или во вид на еднократна награда во следните случаи:

- 1) за работење кое што бара поголемо стручно знаење и искуство;
- 2) за нарочно заложување;
- 3) за нарочна организаторска способност со која што се придонесува кон подобра организација на службата и на работењето;
- 4) за работење на некој пронајдок за да би му се овозможило на службеникот да ја оствари замишлата; и
- 5) за вршење нарочно доверливи работи.

Посебен личен додаток во постојан месечен износ може да се доделува до 3.000 динари, а исклучително по одобрение од надлежниот член на владата, до 5.000 динари.

Посебен личен додаток му припаѓа на службеникот додека постоат причините за доделување на посебниот личен додаток.

При определувањето на службениците на друга должност надлежниот старешина ќе донесе решение да ли и до кој износ ќе се продолжи со исплатувањето на овој додаток."

Член 3

Во членот 30 во вториот став, после точ. 2 се додава точ. 3, која што гласи:

„3) за служби што се вршат под особено тешки односно по животот опасни услови и за работи кои што се од нарочно значење".

Точката 3 станува точка 4, а точката 4 станува точка 5.

Во ставот 4 од истиот член на крајот, наместо точка се става запирка и се додава: „а доколку се востановуваат премиски додатоци за службениците на повеќе струки, правилник донесува Претседателот на Владата на ФНРЈ по предлог на Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ и Министерот на трудот на ФНРЈ".

Член 4

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија".

13 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт на Владата
на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

394.

Врз основа на членот 29а од Законот за државните службеници а по предлог на Министерот на финансите на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА
УРЕДБАТА ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШКОВИ
НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во членот 5 од Уредбата за патните и селидбените трошкови на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 98/48) на крајот од вториот став се додава нова реченица, која што гласи: „Исклучително, службеното патување може да трае подолго од два месеца само по одобрение од надлежниот член на владата."

Член 2

Членот 9 се менува и гласи:

„На државните службеници за службени патувања во границите од државата им припаѓаат дневници, и тоа:

	Динари
1) на службениците од I врста	380.—
2) на службениците од II врста	350.—
3) на службениците од III и IV врста	300.—

На хонорарните службеници, на кои што хонорарната служба им е главно занимање, дневницата се определува спрема висината на хонорарот, и тоа:

	Динари
1) со хонорар преку 6.000 динари	380.—
2) со хонорар преку 4.500 до 6.000	350.—
3) со хонорар до 4.500 динари	300.—

На службениците што имаат функционален (положан) додаток дневницата се наголемува за 5% од висината на функционалниот додаток.

За службени патувања во границите на околината према оценката за конкретниот случај, надлежниот наредбодавач ќе ги намали износите на дневниците од ставот 1 и 2 од овој член, и тоа: на службениците од I врста до 30%, на службениците од II врста до 25%, а на службениците од III и IV врста до 20%.

Надлежниот член на владата може да определи за службени патувања и помала дневница од дневниците што се предвидени во ставот 1 и 2 од овој член, водејќи сметка при проценувањето на конкретниот случај дека накнадата треба да ги опфатне стварните трошкови на кои што се изложува службеникот.

На приправник му припаѓа дневница спрема звањето за кое што се подготвува."

Член 3

Во членот 23 ставот 1 се менува и гласи:

„За службени патувања во странство патни налог издава надлежниот член на владата кој што може за ова да го овласти својот помошник."

Член 4

Во членот 25 ставот 2 се менува и гласи:

„Висината на накнадата изнесува 1.500 до 2.000 динари месечно и се исплатува од денот на јавувањето на должност па до истекот на месецот во кој што е жилиштето доделено. Доколку барањето за определување на оваа накнада е поднесено подоцна од месец дена после јавувањето на должност, накнадата припаѓа од денот кога е поднесено барањето."

Во истиот член во последниот став после зборот „одбор" се става точка, а се бришат зборовите „во согласност со секретарот на владата за персоналната служба."

Член 5

Членот 35 се менува и гласи:
„Напатствија за сироведувањето на оваа уредба издава Министерот на трудот на ФНРЈ во согласност со Секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба.

За курирски патувања како и патувања што се повторуваат често на определени релации или на определена територија, Министерот на трудот на ФНРЈ во согласност со Секретарот на Владата на ФНРЈ за персонална служба со напатствие може да определи за службено патување помала накнада од онаа по чл. 9 од оваа уредба, или да предвиди давање накнади во паушален износ.”

Член 6

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

20 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Го застапува Министерот на финансите на ФНРЈ
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ,
Милентије Попович, с. р.

395.

Врз основа на точ. Ц во Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ, У. бр. 1194 од 24 мај 1950 година Владата на ФНРЈ, по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ, донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ИЗГРАДБА НА НАРОДНАТА ВЛАСТ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ

1) За членови на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ се именуваат:

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ и Министер на внатрешните работи на ФНРЈ — Александар Ракочич;

Потпретседателот на Владата на ФНРЈ и Претседател на Комисијата на државната контрола на ФНРЈ — др. Благоје Нешкович;

Министерот на Владата на ФНРЈ — Милован Гјилас;

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател на Советот за наука и култура — Родољуб Чолакович;

Министерот на правосудието на ФНРЈ — Фране Фроп;

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател на Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и Претседател на Сојузната планска комисија — Борис Кидрич;

Министерот на финансите на ФНРЈ — Добривоје Радосављевич;

Министерот на надворешната трговија — Милентије Попович;

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател на Советот за енергетика и екстрактивна индустрија Светозар Вукманович;

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател на советот за земјоделие и шумарство инж. Мијалко Тодорович;

Министерот на Владата на ФНРЈ — Претседател на советот за промет со стока Осман Карабегович;

Министерот на Владата на ФНРЈ — Генерален секретар на Владата на ФНРЈ Љубодраг Гјурич.

2) Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија”.

IV бр. 3251

19 јуни 1950 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател на Советот за законодавство
и изградба на народната власт
на Владата на ФНРЈ,

Едвард Кардељ, с. р.

396.

Врз основа на чл. 8 од Законот за движењето на граница, прописувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА

I. Погранична зона

Член 1

Погранична зона во смисла на чл. 5 од Законот за движењето на граница го чини земјишниот појас по државната граница 15 км во длабочина на државната територија и опфаќа подрачја на градските и месните народни одбори што се споменати во прилогот под I.

Во пограничната зона влегуваат и деловите на морското и езерското крајбрежје, како и островите во морето што се споменати во прилогот под II.

II. Лични карти за жителите од пограничната зона

Член 2

Во пограничната зона можат да борават само државјани на ФНРЈ на кои што им е издадена лична карта за боравак и движење во таа зона и нивните деца односно членовите на фамилијата под 16 години стари.

Член 3

Лична карта за боравак и движење во пограничната зона издава повереникот на внатрешните работи на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор на чие што подрачје има пребивалиште лицето на кое што му се издава личната карта.

Член 4

Личните карти за движење и боравак во пограничната зона се издаваат по образецот во прилогот под III.

Член 5

Одредбите на Уредбата за личните карти-легитимации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/48), за носењето на личната карта, за легитимисањето, за поднесување молби за издавање на личните карти, за постапката за нивното издавање, за нивната замена и за прекршување прописите од Уредбата за личните карти, во сето ќе се применуваат и што се однесува до личните карти за боравакот и движењето во пограничната зона.

Претставништвата на внатрешните работи на околинските односно градските (реонските) народни одбори должни се да водат одделна евиденција на лични карти за боравак и движење во пограничната зона.

а на начинот што е прописан со Уредбата за личните карти (легитимации).

Член 6

Лицата што се постојано настанети во пограничната зона можат со личната карта за боравак и движење слободно да се движат во пограничната зона во границите на подрачјето на околскиот народен одбор на кој што се навогја местото на нивното живеење, како и на подрачјето на суседните околии. Вон од ова подрачје тие можат да се движат во пограничната зона само со дозвола што е издадена по прописите од овој правилник.

За движењето на рибарските бродови и кајаци во водите што влегуваат во пограничната зона, ќе се донесат одделни прописи.

III. Дозвола за довогјање и боравак во пограничната зона

Член 7

Граѓани што имаат пребивалиште вон од пограничната зона можат да довогјаат и да борават во пограничната зона само ако ќе добијат за тоа дозвола по прописите од овој правилник.

Член 8

Дозвола за довогјање и боравакот во пограничната зона издава повереникот на внатрешните работи на околскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор на чие што подрачје има пребивалиште лицето кому што се издава дозволата.

Оваа дозвола за службеници и работници на сојузните надлештва, установи и претпријатија ја издава Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ; за службеници на републичките надлештва, установи и претпријатија министерството на внатрешните работи на народната република, а за други службеници и работници на народните одбори, нивните установи и претпријатија како и на општествените организации повереникот на внатрешните работи на надлежниот областен народен одбор.

Ако некое сојузно или републичко надлештво, установа или претпријатие не се навогја во седиштето на владата, дозвола за довогјање и боравак во пограничната зона за службениците и работниците на сојузните или републичките надлештва, установи и претпријатија ќе издава министерството на внатрешните работи на народната република односно повереникот на внатрешните работи на надлежниот областен народен одбор.

На тугј државјанин дозвола за боравак во погранична зона издава Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ.

Член 9

Дозвола за довогјање во погранична зона се издава по образецот во прилогот под IV.

Дозволата важи само со лична карта (легитимација), односно со патниот документ за тугјите државјани.

Член 10

Во дозволата за довогјање и боравак во пограничната зона ќе се означат местото на пограничната зона во кое што може да дојде и да борави лицето кому што е дозволата издадена.

Довогјањето во означеното место и враќањето од него може да се врши само по најкратки уобичаени преодни патишта.

Член 11

Дозволата за довогјање и боравак во пограничната зона може да се издаде со срок на важење нај-

долго 30 дена, а за државни службеници и работници најдолго 6 месеци. Таа може да важи за едно или повеќе довогјања.

Срокот за важење на дозволата може да го продолжи најмногу уште за 30 дена повереникот на внатрешните работи на околскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор на чие што подрачје се навогја местото во пограничната зона на кое што гласи дозволата.

Лицето што ќе дојде во пограничната зона може да борави во местото на кое што гласи дозвола за време на нејзиното важење, а по истекот на важењето мора да ја напушти пограничната зона.

Член 12

Во седиштата на околските народни одбори што се навогјаат во пограничната зона можат да довогјаат по најкратки преодни патишта, без дозволата прописана со овој правилник, жителите од оној дел на околицата што е вон од пограничната зона.

Во градовите Суботица и Нова Горица можат да довогјаат без дозвола граѓаните на ФНРЈ по најкратки уобичаени преодни патишта.

IV. Државен граничен појас

Член 13

Државниот граничен појас опфаќа земјишен појас широк 100 м, во длабочина на државната територија по должина на граничната линија.

Освен овластените службени лица, во овој појас можат да довогјаат само државјани на ФНРЈ што се тука стално настанети. Лицата што имаат во овој појас своја земја, можат да довогјаат да ја обработуваат по одобрение од надлежниот граничен орган. Други лица не можат да довогјаат во овој појас нити во него да борават.

V. Казнен одредби

Член 14

Со казна од чл. 9 од Законот за движењето на граница ќе се казни:

а) кој ќе дојде во погранична зона без дозвола, во случај кога е потребна дозвола во смисла на овој правилник;

б) кој по истекот на важењето на дозволата не ја напушти пограничната зона;

в) кој при довогјањето, враќањето или боравакот во пограничната зона се движи вон од местото на кое што гласи дозволата или вон од најкратки уобичаени преодни патишта до тоа место;

г) жител на пограничната зона што се движи без дозвола во пограничната зона вон од подрачјето на околскиот народен одбор на кој што се навогја неговото пребивалиште и подрачјето на соседните околии;

д) жител на погранична зона што ќе прими на живеење лице без дозвола за довогјање и боравак во пограничната зона.

За прекршоците од овој став може, спрема чл. 9 ст. 2 од Законот за движењето на граница, да се изрече и казна протерување од пограничната зона, а ако е сторителот тугј државјанин и казна протерување од земја. Казната протерување од земјата може да се изрече само по одобрение од Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ.

Член 15

Административно-казнената постапка по прекршоците од предниот член ја води повереникот на внатрешните работи на околскиот, градскиот (реонскиот) народен одбор.

VI. Завршни одредби

Член 16

Одредбите од овој правилник не се однесуваат на тугјите државјани кои што како двосопственици врз

основа на спогодба за двосопственички имоти можат да довогјаат во пограничната зона со цел за обработка на своите имоти. На овие лица се применуваат одредбите од односните меѓународни спогодби.

Исто така, одредбите од овој правилник не се применуваат на членовите на посадите на странски бродови кога довогјаат во луците.

Член 17

Одредбите од овој правилник не се применуваат на припадниците на Југословенската армија и Народната милиција, како ни на посадата на домашни бродови.

Исто така, одредбите од овој правилник не се применуваат ни на лица што преминуваат (транзитираат) низ пограничната зона со железница, брод или автобус.

Член 18

Постојаните жители на пограничната зона што мораат да имаат лична карта за боработ и движење должни се најдоцна до 1 октомври 1950 година да поднесат молба до надлежното поверенство на внатрешните работи поради издавање лични карти.

Лица кои што не ќе поднесат во срок од предниот став молба за издавање лични карти ќе се казнат за прекршок по прописите од чл. 17 од Уредбата за личните карти (легитимации). Во потешки случаи овие лица можат да се протераат од пограничната зона.

Член 19

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 28709

27 јуни 1950 година

Белград

Министер на внатрешните работи
на ФНРЈ,

Александар Ранкович, с. р

Прилог бр. I

со чл. 1 на Правилникот
за пограничната зона

СПИСОК НА МЕСНИТЕ, ОДНОСНО ГРАДСКИТЕ НАРОДНИ ОДБОРИ ШТО ГИ ОПФАКЈА ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА

Околија Пула: (цела околија во пограничната зона, освен Пула и Ровињ);

Околија Пореч: (цела околија во пограничната зона, освен Пореч);

Околија Пазин: Мотовун, Каројба, Кашчерга;

Околија Бузет: Ливаде, Опртаљ, Зрењ, Завршије, Градина (Градин) Стрпед;

Околија Сежана: (цела околија во пограничната зона);

Околија Горица: Лиг, Запоток, Медана, Кожбана, Небло, Вишњевик, Шмартно, Церово, Виполже, Козана, Којско, Ајшевица, Шт. Петер при Горици, Вртојба, Буковица, Биље, Миран, Ренче, Опатје Село, Костањевница, Војшница, Темница, Комбрешко, Рочинь;

Околија Толмин: Чигињ, Волче, Ливек, Идрско, Сужид, Кред, Борјана, Логје, Седло, Бреѓињ, Жага, Бовец, Лог под Мангартот;

Околија Јесенице: Ратече — Планица, Крањска гора, Гозд, Маргуљак, Довје, — Мојстрана, Јесенице, освен места Јесенице и Св. Јаворника, Жировница, Бегуње на Горенско;

Околија Крањ: Св. Ана, Св. Катарина, Језерско, Леше;

Околија Шоштањ: Солчава;

Околија Словенградец: Црна, Мута, Гуштањ, Котље, Словенградец, Копривна, Межница, Леше, Преваље,

Шт. Данијел; Либслишче, Чрнице, Дравоград, Маренберг, Трбоње, Гортина, Перница, Св. Примож над Мутот;

Околија Марибор: Брезно, Рамшник, Св. Ожбалт, Капла, Св. Дух на Острем Врху, Св. Криж, Горња Кунгота, Цркница, Шт. Иљ, Селница об Мури, Цершак, Сладки Врх, Плодершница, Јуровски Дол, Јакобски Дол, Јаренина, Песница, Сп. Кунгота, Камница, Селница од Драви, Пушчава;

Околија Радгона: (цела околија во погр. зона);

Околија Мурска Собота: (цела околија во погр. зона);

Околија Долња Лендава: (цела околија во погр. зона);

Околија Чаковец: Белица, Гардиновец, Горњи Краљеvec, Миклавец, Подтурен, Прибиславец, Сивица, Сенковец, Вратишинец, Пекленица, Лопатениц, Кнезовец, Мачковец, Селница, Штруковец, Ново село, Хлапичина, Мурско Средишче, Св. Мартин на Мури, Штефанец;

Околија Прелог: Церковљани, Доња Дубрава, Доњи Михаљеvec, Доњи Видовец, Домашинец, Декановец, Горичан, Коториба, Новаковец, Палиновец, Паловец, Св. Марија на Мури, Оиоровец, Тучишће, Доњи Краљеvec, Драшковец, Држимурец, Ходошан, Мала Суботица, Прелог, Подбрест, Св. Јурај у Трију;

Околија Лудбрег: Мали Буковец, Кузминец, Кутњак, Подравска Капела, Лудбрешке Сесвете, Лудбрешки Карловац;

Околија Копривница: Гола, Леград, Имбријовец, Копривнички Иванец, Куновец, Копривнички Бреги, Хлебине, Сигетец, Дрње, Копривница, Ждала, Готалово, Ђелековец, Петеранец;

Околија Гјургјевац: Пруговац, Гјургјевац, Подравски Клоштар, Молве, Грабровница, Чрешњавица, Фердинандовец, Подравске Сесвете, Питомача, Калиновац, Крижница, Репаш, Козаревац;

Околија Вировитица: Базје Горње, Наувовац, Хачиште, Градина Стара, Миљанович, Рушани, Градац, Нови, Детковац, Стара Брезовица, Стари Будаковац, Спишич — Буковица, Лозан, Градац Стари, Вукосављевица, Бушетиња, Лукач, Турањовац, Дијелка, Терезино Поље, Лукачко Дуго Село, од МНО села: Југово поље и Жирславље, од МНО Сухопоље села: Беловина, Капан, Елмир и Меѓугорје;

Околија Подравска Слатина: Адолфовац, Сопје, Доње Базје, Чагјавица, Миљевци, Добрович, Врањешевци, Носковци, Вашка, Новаки, Горњи Михаљак, Бачки, од МНО Буковица села: Брезик, Горње Виљево и Доња Буковица;

Околија Ораховица: Црнац, Милановац, Сухомлака, Велики Раствовац;

Околија Доњи Михаљак: Капелна, Подравска Мославина, Шљивошевици, Марјанци, Круносавље, Голинци, Гложгје, Беличанци, Ваљевски Чрет, Мославачки Крченик, Виљево, Св. Гјурагј, Рактовица, Подравски Подгајци, Пихољачки Пореч, Лаичичи, Доњи Михаљак, Чрнкови, Чапгајевци, Бочинци;

Околија Валпово: Нард, Сатница, Шаг, Виноградци, Белишче, Боцањевци, Ивановци, Ладимировци, Валпово, Велишковици;

Околија Бели Манастир: Брањина, Драж, Дубошевица, Гајич, Кнежово, Котлина, Подоле, Поповац, Суза, Топоље, Змајевац, Каменац, Козарац, Луч, Нови Бездан, Торјанци, Батина, Петловац, Барањско Петрово Село, Бели Манастир, Болман, Брањин Врх, Шумарина, Јагодњак, Кнежеви Виногради;

Околија Сомбор: Бачки брег, Бездан, Бачки Моноштар, Колут, Растина, Гаково, Ригјича, Крушевље, Станишич, Светозар Милетич, Алекса Шантич;

Околија Бачка Топола: Стара Моравица, Пачир;

ГНО Суботица: Бајмок, Таванкут, Мала Босна, Пажј, Бачки Виногради, Шупљак, Суботица;

Околија Сента: Хоргош, Мартонош, Мале Пијаче, Кањижа;

Околија Нови Кнежевац: Санад, Гјала, Мајдан, Банатско Арангелово, Чока, Врбица, Остојичево, Јазово, Падеј, Црна Бара;

Околија Кикинда: Сајан, Мокрињ, Наково, Банатско Велико Село, Козарци, Руско Село, Игјош, Тоба, Кикинда;

Околија Бегеј: Српска Црња, Радојево, Хетин, Војвода Степа, Ливаде, Карајорђево, Нова Црња, Молин;

Околија тамишка: Житиште, Крајишник, Вишњицево, Банатски Деспотовац, Сутјеска, Сечањ, Неузин, Конак, Бока, Шурјан, Јаша Томич, Бусење;

Околија Алибунар: Јермановци, Јаношик, Локве, Барница;

Околија Вршац: (цела околија во погр. зона);

Околија Црква: (цела околија во погр. зона);

Околија Ковин: Дубовац;

Околија пожаревачка: Кличевац;

Околија рамска: (цела околија во погр. зона);

Околија звишка: Ракова Бара, Радењља, Дубока, Вољуја, Дебели Луг;

Околија поречка: (цела околија во погр. зона);

Околија кључка: (цела околија во погр. зона);

Околија крајинска: (цела околија во погр. зона);

Околија зајечарска: Шипиково, В. Јасеновац, Градсково, Халово, В. Извор, Прлита, Грљан, Вратарница, М. Извор, Селачка, М. Јасикова, В. Јасикова, Рготина, Копривница, Трновац, Вржогрнач, Грлиште, Заграгеј, Боровац, Врбина;

Околија тимочка: Миничево, Ошљане, Јаковац, Јешлашница, Д. Зуниче, Г. Зуниче, Ново Корито, Радичевац, Берчиновац, Кандалица, Ладинач, Жуковац, Градиште, Штребац, Г. Каменица, Габровница, Кална, Јања, Балта — Бериловац, Црни Врх, Кјустица, Дејановац, Балинач, Д. Каменица, Трговиште, Татрасница, Стањинац;

Околија нишавска: Церова, Топли До, Темска Рудиње, Завој, В. Лукања, Гостуша, Паклештица, Дојкинци, Добри До, Нишор, Височка Ржана, Рсовци, Чинглавци, Сречковац;

Околија димитровградска: (цела околија во погр. зона);

Околија лужничка: Звонце, Црвена јабука, Раков Дол, Студена, Стрелац, Ракита;

Околија власотиначка: Кална, Преслап, Јабуковик, Дарковац, Црна Трава, Брод, Добровиш;

Околија босиљградска: (цела околија во погр. зона);

Околија пчињска: Радовница, Д. Стајевац, Црвени Град;

Околија кривопаланачка: Крива Паланка, Луке, Добровница, Трново, Жидилово, Градац, Конопница, Дурачка река;

Околија царевоселска: (цела околија во погр. зона);

Околија беровска: (цела околија во погр. зона);

Околија кочанска: Цера, Пресека, Костин Дол;

Околија струмичка: Иловица, Сушица, Стиник, Ново Село, Рајково, Смоларе, Мокријево, Колешино, Банско, Орманли;

Околија гевгелиска: Башибост, Чалакли, Севендек-ли, Дедели, Нови Дојран, Курка, Богданци, Стојаково, Богородица, Гавато, Грчиште, Ковањци, Негорци, Гониет Селемли Серменик Кума, Гевгелија;

Околија кавадарска: Радња, Кохула, Крњево, Чемерско, Понопишта, Г. Чошиво, Бојанчиште, Мрежичко, Млиново, Рожден;

Околија прилепска: Бешиште, Витовште;

Околија битолска: Гарешница, Старовина, Будимирци, Бршик, Скочивир, Живојно, Бач, Брод, Средно Егри, Гнеотно, Враневци, Новаци, Хоговарди, Кременица, Породин, Барешани, Бистрица, Буково, Белушино, Градешница;

Околија ресенска: Наколец, Љубојно, Крани, Брачно, Асамати, Подмочани, Дрмени, Царев двор, Покреник, Стење;

Околија охридска: Љубаништа, Трпеица, Пештани, Велестово, Струга;

Околија струмичка: Г. Нерези, Луково, Лаков, Збавди, Јабланица, Бодовац, Лабуништа, Подгорци, Вевчани, Октиси, Д. Белца, Вишњи, Радолшита, Франгово, Калиште, Врањиште, Енчево, Велешта, Ташмануриште, Д. Татеша, Дологожде, Дрслајца, Мислоджда, Глобочница;

Околија дебарска: (цела околија во погр. зона);

Околија гостиварска: Врбјане, Рибница, Мистрово Кракорница;

Околија горска: (цела околија во погр. зона);

Околија шарпланинска: (цела околија во погр. зона);

Околија гјаковичка: (цела околија во погр. зона);

Околија подримска: Оптеруша, В. Хоча, Бела Црква, Дреновац, Ратковац, Петровиќ;

Околија пекјка: Г. Стреоц, Крушевац, Д. Барани, Дреље, Кукјиште;

Околија андријевичка: Гјулики, Гусиње, Плав, Крушево, Мост Бандовикја, освен села: Моста Бандовикја, Забргје и Слатина, од Андријевица во погр. зона влегуваат овие села: Сукјевска, Ангјелати, Бовиќи, и Божиќи;

Околија титоградска: Голубовци освен села: Бистрица, Попари и Вуковци, Матагужи, Тузи, Цијевна, освен села: Митровиќи и Лајковиќи, Затријебач, Дољани во погр. зона, влегуваат села: Фундина, селце со селцата Лопари и Рашовиќи и селата: Г. и Д. Медун, Ублџ, Лијева Ријека, Брскут;

Околија барска: Улцињ, освен села: Круче, Круте, Владанос, Салч, Колонза, и гратчето Улцињ, Печурице, во погр. зона влегуваат села: М. Горана, В. Горана и Пелинковиќи, Владимир, Острос, Шестани.

Прилог бр. II

со чл. 1 на Правилникот за пограничната зона

ДЕЛОВИ НА МОРСКИОТ БРЕГ И ОСТРОВИТЕ ШТО ВЛЕГУВААТ ВО ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА

Островите: Црес, Лошињ, Уније, Зечево и другите помали острови околу о. Лошињ;

Островите: Лилба, Премуда, Шкарда, Ист, Молат, Тун Велики, Живириница, и сите островите близу до овие острови;

Корнатските острови со о. Жуто;

Островите: Вис, Бишево, Св. Андрија, Јабука и другите блиски островчиња;

Острово: Сушац;

Острово: Ластово и сите други островчиња крај о. Ластово;

Острово: Мљет;

Острово: Јакљјан и Шипан;

Полуостровот: Луштица и просторот помеѓу морето и патот Тројница — Будва вклучително со Ргот Јаз и исклучно со Будва.

Прилог бр. III

со чл. 4 од Правилникот
за пограничната зонаОБРАЗЕЦ НА ЛИЧНАТА КАРТА
ЗА
ЖИТЕЛИТЕ ОД ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА

1. страна

Грбот на ФНРЈ

ЛИЧНА КАРТА

за жителите од пограничната зона

2. страна

Грбот на ФНРЈ

Народна Република _____
Поверенство на внатрешните работи при
извршниот одбор на _____

во _____

Серија бр. _____

Рег. бр. _____

Важи до _____

Број и дата на работничката или службе-
ничката книшка _____

3. страна

(фотографија)

(своерачен потпис)

Отисок од десниот _____
кажипрст

4 и 5 страна

(Фамилијарно, за омажени жени и момин-
ско и родено име)

Име на таткото _____

Ден, месец и година на раѓањето _____

Место на раѓањето (околија) _____

Народност _____

Занимање _____

Брачна положба _____

Место на живеењето — пребивалиште

(околија) _____

ЛИЧЕН ОПИС

висина (раст) _____ нос _____

лице _____ уста _____

коса _____ мустакји _____

очи _____ брада _____

Особени белези _____

Дата _____

во _____

(печат)

Повереник:

6. страна

Важноста на личната карта се продолжува
до _____

(М. П.) Потпис:

Важноста на личната карта се продолжува
до _____

(М. П.) Потпис:

Важноста на личната карта се продолжува
до _____

(М. П.) Потпис:

7. страна

Место за запишување промена
што е решителна за иденти-
тетотПромена решителна за
идентитетот

Дата _____

Потврда _____

Место за запишување промена
што е решителна за иденти-
тетотПромена решителна за
идентитетот

Дата _____

Потврда _____

Место за запишување промена
што е решителна за иденти-
тетотПромена решителна за
идентитетот

Дата _____

Потврда _____

8 и 9 страна

Место за запишување промена
на пребивалиштето
Место на пребивалиштето и
поблиска адреса _____

Дата _____

Потврда _____

Место за запишување промена
на пребивалиштето
Место на пребивалиштето и
поблиска адреса _____

Дата _____

Потврда _____

Место за запишување промена
на пребивалиштето
Место на пребивалиштето и
поблиска адреса _____

Дата _____

Потврда _____

10 — 22 страна

Место за запишување промена
на боравакот
Место на боравакот _____
на довогјањето _____

Дата _____

на занимавањето _____

Потврда _____

Место за запишување промена
на боравакот
Место на боравакот _____
на довогјањето _____

Дата _____

на занимавањето _____

Потврда _____

Место за запишување промена
на боравакот
Место на боравакот _____
на довогјањето _____

Дата _____

на занимавањето _____

Потврда _____

Прилог бр. IV
со чл. 9 од Правилникот
за пограничната зона

Бр. _____
Дата _____
Место _____

**ДОЗВОЛА ЗА ДОВОГЈАЊЕ И БОРАВOK
ВО ПОГРАНИЧНАТА ЗОНА**

За _____ роден на ден _____
во _____ во _____ околија _____
во занимање _____ настанет во _____
улица _____ бр. _____ на кого му се
дозволува _____ кратно заминување во
пограничната зона и место _____
околија _____ Н. Р. _____ и назад.
Оваа дозвола важи со лична карта (легитимација)
бр. _____ издадена од _____
Дозволата важи од _____ до _____
Смрт на фашизмот — Слобода на народот!
(М. П.)

Потпис: _____

397.

Врз основа на членот 19 ставот 3 од Уредбата за
трошковите на државните трговски претпријатија
(„Службен лист на ФНРЈ”, бр. 109/49), прописувам

НАПАТСТВИЕ

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА НАЈВИСОКИТЕ РАБАТИ
И МАРЖИ СПРЕМА РЕОНИТЕ МЕСТАТА ИЛИ ВИ-
ДОВИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА**

1) За да се ускладат рабатите и маржите со трош-
ковите на трговијата што се неопходни за рацио-
налното и културното тргување, министерот на трго-
вијата и снабдувањето на народната република ќе
определува рабати и маржи за поодделни реони, места
или видови на претпријатијата кои што работат со
односните производи или групи производи во рамките
на рабатите и маржите што се определени во смисла
на ставот 2 членот 19 од Уредбата за трошковите на
државните трговски претпријатија, со Решението за
рабатите и маржите за производите од основно зна-
чење за стопанството („Службен на ФНРЈ”, бр. 1/50)
и Решението за рабатите и маржите за производите за
кои што се прописани единствени цени („Службен
лист на ФНРЈ”, бр. 2/50).

Рабати и маржи за поодделни реони, места или
видови претпријатија ќе се определуваат за случај ако
посебни прилики во поодделни реони, места или за
поодделни видови претпријатија условуваат пониски
трошкови на трговијата од рабатите и маржите што
се определени со прописите што се споменати во
предниот став.

2) Производителните претпријатија ќе им одобру-
ваат на трговските претпријатија при испорачката на
стоката рабат во оној процент што е определен со
прописите што се споменати во точ. 1 од ова напат-
ствие, и во случај за поодделни реони, места или ви-
дови претпријатија да се определени пониски рабати.

Разликата помеѓу повисоките рабати кои што на
трговските претпријатија ги одобруваат производител-
ните претпријатија и пониските рабати што се опре-
делени за поодделни реони, места или видови прет-
пријатија, трговските претпријатија ја книжат при на-
бавката на стоката на посебниот аналитички konto од
синтетичкото konto 139 — други уплати во буџетот,
и ја уплатуваат во буџетот на органот под чие што
праководство се навогјаат. Уплата во буџетот се врши
месечно најдоцна до 15-иот ден за минатиот месец.

Ако е за поодделни реони, место или видови прет-
пријатија определена маржа во смисла на точката 1

од ова напатствие, трговските претпријатија при фор-
мирањето на својата продавна цена ја засметуваат на
продавната цена на производителот она маржа што е
определена за односните реони, места или видови
претпријатија.

3) Ова напатствие влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна
Народна Република Југославија”,

Бр. 2251

30 мај 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабегович, с. р.

398.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за откупот на
житариците во економската 1950/51 година („Службен
лист на ФНРЈ”, бр. 87/49), донесувам

РЕШЕНИЕ

**ЗА ПРАВОТО НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЖИТА-
РИЦИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ИСПОРАЧКИ НА ПЧЕН-
КА ДА ГИ ИЗВРШАТ СО ИСПОРАЧКА НА ПЧЕНИЦА
ИЛИ РЖ**

1. Производителите на житарици (индивидуалните
земјоделски стопанства и селанските работни задруги)
можат својата задолжителна испорачка на пченка во
економската 1950/51 година да ја извршат во целина
или делимично со испорачка на пченица или рж.

2. Испорачката на пченица или рж наместо пчен-
ка ќе се врши во сразмера: 85 кг. пченица или рж
наместо 100 кг пченка.

3. За испорачки на пченица или рж по ова реше-
ние, важат постоеќите прописи за испорачки на овие
производи за задолжителниот откуп во економската
1950/51 година.

4. Откупното претпријатие ќе му издаде на про-
водителот одделна потврда за количините на пче-
ница и рж што се испорачани наместо пченка. Во пот-
врдата треба да биде означено на која количина пчен-
ка одговараат испорачаните количини на пченица или
рж. Оваа потврда ќе му служи на производителот
како доказ дека ја извршил во целост или делимично
својата задолжителна испорачка на пченка. Врз основа
на оваа потврда месните народни одбори се должни
да го изменат првобитното решение за задолжувањето
со пченка.

Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија”.

Бр. 3582

26 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ

Претседател на Советот за промет со стока,
Осман Карабегович, с. р.

399.

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за единствените
цени („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 106/46), и Реше-
нието од Владата на ФНРЈ за овластување Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ да прописува един-
ствени цени („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 30/47),
донесувам

РЕШЕНИЕ

**ЗА ЗАСМЕТУВАЊЕ ЦЕНИТЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД
ВОНПАЗАРИШНИТЕ СТОКОВИ ФОНДОВИ КОГА СЕ
КУПУВАЧИ ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕПРИЈА-
ТИЈА И УСТАНОВИ**

1. Пониските единствени цени ќе се засметуваат
при испорачките од вонпазаришниот стокков фонд

само за текстилните производи што ги набавуваат претпријатијата и установите за униформи на своите службеници и работници и доколку носењето на униформи е регулирано со прописи.

Обувките ќе се засметуваат по пониските цени само во случаи кога им се даваат на службениците и работниците како дел од униформата.

2. Во сите други случаи на испорачка стока од вонпазаришен фонд ќе се засметуваат повисоките (комерцијални) цени.

3. Прописите од горните точки 1) и 2) важат како за испорачки непосредно од производителите така и за испорачки од трговинските сервиси.

4. Ова решение ќе се применува веднаш, со тоа што ќе престане да важи поранешното решение бр. 3358 од 10 март 1950 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/50), како и другите напатствија што се однесуваат на засметување цените за производите од вонпазаришните стокови фондови.

Бр. 7301

10 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ,
Претседател на Стопанскиот совет

Борис Кидрич, с. р.

400.

Врз основа на Решението од Владата на ФНРЈ за прописување единствени цени за лекови и санитарска стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/48), во врска со одделот III од Решението за цените и рабатите на лековите и санитарската стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/48), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊА ВИСИНАТА НА РАБАТИТЕ ВО РЕШЕНИЕТО ЗА ЦЕНИТЕ И РАБАТИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ И САНИТЕТСКАТА СТОКА

1. — Во Решението за цените и рабатите на лековите и санитарската стока, што е изменето со Решението за изменувања висината на рабатите во Решението за цените и рабатите на лековите и санитарската стока („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 103/49), во точ. 2 од одделот I се менува висината на рабатите на лековите и санитарската стока, и тоа:

кај готови лекови, органи-терапевтски препарати, серуми и вакцини, лекови во оригинално пакување (како што се амули, таблети, супозитории, фластери), диететски и дезинфекциски препарати-рабатот од 25% се намалува на 22%, од што на продавачот на големо (слагалиштето) му припаѓа 4%, а на продавачот на мало (апотеката) 18% рабат;

кај медицински апарати и инструменти, хируршки и забарски материјал и лабораториски прибор рабатот од 25% се намалува на 16%, од што на продавачот на големо (слагалиштето) му припаѓа 6%, а на продавачот на мало (апотеката) 10% рабат.

2. — Ова решение влегува во сила на 1 јули 1950 година.

Бр. 8298

20 јуни 1950 година

Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Комитетот за заштита
на народното здравје,

др Павле Грегориќ, с. р.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ

ОД РЕДАКЦИЈАТА

Претседателството на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ донесе решение да се покрене „Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ како званичен орган на Президиумот во кој што ќе се објавуваат укази за ратификации на меѓународните договори и конвенции укази за одликованија, записници од седниците на Народната скупштина на ФНРЈ и сето друго што ќе биде определено.

„Службен весник на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ“ ќе излегува во издание на Државното новинарско-издавачко претпријатие „Службен лист на ФНРЈ“.

Листот ќе излегува на латиница со екавштина на секој 1 и 15 во месецот и по потреба.

Содржајот на „Службениот весник ќе се објавува и во „Службениот лист на ФНРЈ“.

СОДРЖАЈ:

	Страна
391. Основен закон за управување со државните стопански претпријатија и со повисоките стопански здруженија од страна на работните колективи — — — — —	789
392. Закон за оповикување народните пратеници на Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на народите)	793
393. Уредба за изменувања и дополнувања Уредбата за припадностите на државните службеници — — — — —	796
394. Уредба за изменувања и дополнувања на Уредбата за патните и селидбените трокови на државните службеници — — —	797
395. Решение за именување Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ — — — — —	798
396. Правилник за пограничната зона — — —	798
397. Напатствие за определувањето на највисоките рабати и маржи спрема реоните, местата или видовите на претпријатијата	803
398. Решение за правото на производителите на житарици задолжителните испорачки на пченка да ги извршат со испорачка на пченица или рж — — — — —	803
399. Решение за засметување на цените за производите од вонпазаришните стокови фондови кога се купувачи државните стопански претпријатија и установи — — — —	803
400. Решение за изменувања висината на рабатите во Решението за цените и рабатите на лековите и санитарската стока — — —	804

Издавач: „Службени лист на ФНРЈ“ новинарско издавачко претпријатие — Белград Бранкова ул. бр. 20.
— Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. —
Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград